

Малцинските заедници имаат обврска при изборот на своето знаме задолжително да го вградат и знамето на Република Македонија, раководејќи се од принципот на неделивост на суверенитетот на РМ, неговата неотуѓивост и непреносливост.

Првата седница на Уставниот суд на РМ, на која требаше да се расправа за Законот, почна на 1 март 2006 година, но беше одложена. Наредната седница беше на 28 март 2007 година, а продолжи на 4 април истата година. Но, и таа беше прекината поради жестоката дебата на судиите за и против уставноста на овој Закон. Консултативниот состанок се одржа на 17 мај.

Во очекување на наредната седница продолжува да се вее албанскиот орел на македонска територија.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Од усвојувањето на Законот за употреба на симболите на заедниците или поконкретно знамињата, поминаа речиси две години, но Уставниот суд на РМ сè уште не се изјаснил дали Законот со кој се дозволува употреба на знамето на друга држава, Р Албанија, на територијата на Македонија е уставен. Досега неколку пати се одложува расправата на оваа тема, а беше најавено дека пред Уставниот суд да пресече за уставноста на Законот, ќе се организираат консултативни средби со претставниците на власта и со експертите. Портпаролката на Уставниот суд, Татјана Јаниќ Тодорова, изјави дека консултативниот состанок се одржал пред две седмици, но не прецизира кога Законот за знамињата ќе биде ставен на дневен ред на Уставниот суд. Инаку, за потсетување, првата седница на која требаше да се расправа за Законот почна на 1 март 2006 г., но беше од-

УСТАВНИОТ СУД СÈ УШТЕ НЕ СЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗНАМИЊАТА



ВО ОЧЕКУВАЊЕ НА СЕДНИЦАТА НА УСТАВНИОТ СУД АЛБАНСКОТО ЗНАМЕ ПРОДОЛЖУВА ДА ГИ ПОДГРЕВА СТРАСТИТЕ

ЗНАМЕТО НА ЗАЕД АПЛИКАЦИЈА НА

ложена. Наредната седница беше на 28 март 2007 г., а продолжи на 4 април. Но, и таа беше прекината поради жестоката дебата на судиите за и против уставноста на овој Закон. Консултативниот состанок се одржа на 17 мај.

Ниту претседателот на Уставниот суд, Махмут Јусуфи, не прецизираше кога повторно ќе се расправа за Законот. Тој само потенцира дека ги очекува стенограмските белешки од консултативниот состанок, по што најави дека во догледно време овој Закон ќе биде ставен на дневен ред. Во однос на ставот на судиите за ова прашање тој вели дека нивното мислење е поделено. Во очекување на најавеното догледно време и натаму на сила останува Законот, со кој се дозволува албанскиот орел да се вее на македонска територија. Но, продолжуваат и негодувањата кај Македонците, кои гледајќи ги развиорените албански знамиња во државата нормално си го поставуваат прашањето дали навистина живеат во Република Македонија?

СУВЕРЕНИТЕТ

Ако се тргне од правилото дека знамето е симбол на државата, според кој таа се разликува од другите држави на меѓународната сцена, и дека со овој симбол се означува просторот на кој се протега нејзиниот суверенитет, тогаш очекувано е истакнувањето на знамињата на туѓи држави на територијата на РМ секогаш да го доведат во заблуда за чија територија станува збор. Всушност,

со употребата на знамиња на други држави на територијата на РМ се нарушува унитарниот карактер на државата и симболично се манифестира поделениот суверенитет на РМ со државите чии државни симболи се употребуваат на нејзина територија, што значи дека директно се повредува Уставот на Република Македонија.

"Во согласност со Рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата не постои ниту меѓународен стандард со кој националните малцинства би ги изразувале, негувале и развивале идентитетот и националните особености преку правото на избор и на употреба на свои знамиња на територијата на државата чии државјани се, затоа што тоа би било спротивно на основните принципи на меѓународното право и особено на суверената еднаквост, територијалниот интегритет и политичката независност на државите", коментира доцент д-р Тања Каракамишева.

Малцинските заедници, објаснува Каракамишева, имаат обврска при изборот на своето знаме задолжително да го вградат и знамето на РМ, раководејќи се од принципот на неделивост на суверенитетот на РМ, неговата неотуѓивост и непреносливост. Оттука, правото на заедниците да изберат свое знаме не е апсолутно слободно, туку е ограничено, и во неговата содржина задолжително мора да се најде апликација на знамето на РМ како потврда на унитарниот карактер на државата и државниот суверенитет. Посебните симболи на малцинските заедници, особено на албанската и на турската заедни-

ИЗЈАСНИЛ ЗА УСТАВНОСТА



ВО ДОГЛЕДНО ВРЕМЕ СЕДНИЦА ЗА УСТАВНОСТА НА ЗНАМИЊАТА

Претседателот на Уставниот суд, Махмут Јусуфи, не можеше да ни прецизира кога повторно ќе се расправа за Законот за употреба на симболите на заедниците. Тој само ни потенцира дека ги очекува стенограмските белешки од консултативниот состанок, по што најави дека во догледно време

овој Закон ќе биде ставен на дневен ред. Во очекување на најавеното догледно време и натаму на сила останува Законот со кој се дозволува симболот на Република Албанија да се вее во Република Македонија. Но, продолжуваат и негодувањата кај Македонците кои гледајќи ги развиорените албански знамиња во државава нормално си го поставуваат прашањето дали навистина живеат во Република Македонија?

ца, кои живеат на територијата на РМ, не смеат да бидат идентични со симболите на нивната матична земја, односно со оние на Република Албанија и Република Турција.

ТЕНЗИИ

Албанското знаме постојано ги подгревало тензиите во оваа држава. Доволно е да се потсетиме на настаните во Гостивар, во 1997 година, кога Руфи Османи и Алајдин Демири завршија во затвор поради истакнувањето на албанското знаме пред општинските згради во Гостивар и во Тетово. Сепак, откако Османи го изгуби спорот во Стразбур, во кој ја тужеше државата поради како што тврдеше "неправедната осуда од македонските судски органи", се случи пресврт на настаните кој им одеше во прилог на албанските барања. Тие не само што го добија правото да го користат симболот на Албанија за свој симбол во

НИЦИТЕ МОРА ДА СОДРЖИ МАКЕДОНСКОТО ЗНАМЕ

II. УПОТРЕБА НА ЗНАМИЊАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ

1. Употреба на знамињата на заедниците во јавниот и службениот живот

Член 4

Во единицата на локалната самоуправа, во која живеат граѓани припадници на заедницата и се мнозинство во таа единица на локалната самоуправа, согласно со членот 2 од овој закон, пред и во објектите на органите на единицата на локалната самоуправа постојано се истакнати знамето на Република Македонија и знамето на таа заедница.

Член 5

Во единицата на локалната самоуправа во која живеат граѓани припадници на заедницата и се мнозинство во таа единица на локалната самоуправа, согласно со членот 2 од овој закон, пред и во објектите на државните органи, јавните служби и правните лица основани од државата, јавните служби и правните лица основани од единицата на локалната самоуправа, на улиците, плоштадите и други инфраструктурни објекти, покрај знамето на Република Македонија се истакнува и знамето на таа заедница:

- во денови на државни и други празници на Република Македонија утврдени со закон;
- во денови на празници на заедниците;
- во денови на општински и други празници утврдени со одлука на советот на единицата на локалната самоуправа;
- при пречек и испраќање на претседателот на Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија и претседателот и членови на Владата на Република Македонија и
- при официјално доаѓање на претседател или премиер на странска држава, како и на суверен или висок претставник на меѓународната заедница.

Македонија, туку си добија и свој ден на албанското знаме - 28 ноември, за чие прославување добија и државни пари. За потсетување, во 2005 година пратениците од СДСМ и од ДУИ, кои тогаш беа на власт, го притиснаа зеленото копче за Законот за знамињата, со кој им дозволија на Албанците во оваа држава, поконкретно во општините каде што се мнозинство, да го протуркаат орелот за свој национален симбол. Законот дозволува секоја етничка заедница сама да одлучи кое знаме ќе го користи за свој симбол. Но, дали требаше да поткликнеме и да дозволиме туѓ симбол да се вее на македонска територија? Помалите партии и граѓани поведоа иницијатива за оценка на уставноста на овој Закон. Но, засега ништо.

Во Законот се предвидени казни одредби за оние кои нема да го почитуваат, но ретко кој во западниот дел на државава се однесува во согласност со законските одредби, односно албанското знаме да го истакнува заедно со македонското.

Во 2005 година за Законот се водеше жестока дебата, која се движеше во насока на тоа дека идните генерации нема да им простат на оние кои дозволија да биде нарушен суверенитетот на државата. Експертите предупредуваа дека знамето на Република Албанија не може во исто време да биде знаме на албанската заедница во Република Македонија. Според меѓународните стандарди, дури и во земјите со федеративно уредување знамињата на кантоните се нивни автентични, различни од знамињата на матичната држава.

ОД ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАМИЊАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ